



Број: 0302-314
04.09.2020 година
В е л е с

До
Сектор / одделение за јавни набавки
Сектор /одделение за финансии
Сметководство / правни работи / ревизија

Предмет: Покана за работилница

Почитувани,

Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, следејќи ја долгогодишната традиција и обезбедувајќи континуитет во областа на одржување обуки од областа на јавните набавки, како и следејќи ги потребите и барањата за меѓусебно континуирано информирање, размена на информации, искуства и зголемување на вештините, со задоволство Ве поканува на **On line** работилницата со наслов: „**Предизвиците при примената на Законот за јавните набавки во услови на пандемија**“

Поради актуелната состојба со Коронавирусот Covid 19 и заштита на здравјето, како и намалувањето на ризиците од ширењето на вирусот, обезбедување услови за безбедно одржување на обука, пренесување на знаења, искуства и добри практики, работилницата ќе се одржи **On line**, со користење на платформата **ZOOM**.

Работилницата е закажана за 16.09.2020 год, со почеток во 10.00 часот, а пожелно е учесниците да бидат регистрирани на платформата до 9.50 часот, за што непосредно пред почетокот на обуката ќе добиете корисничко име (user name) и лозинка (password). Работилницата ќе заврши во 14.30 часот.

Покрај темите наведени во агендата, на работилницата ќе бидат обработени прашања кои се појавија во досегашната примена на Законот за јавни набавки, начинот на доделување на Договорите за јавни набавки во услови на пандемија, начинот на постапување при набавка на средства за заштита од корона вирусот и презентирање на новиот Прирачник: „Практичен водич низ јавните набавки“. Во исто време, истакнуваме дека за нашите редовни посетители ја нудиме можноста да обезбедите следење на работилницата и набавка на новиот прирачник за само 8.500 денари со вклучен ДДВ.

Со задоволство го очекуваме присуството на претставници на Единиците на локалната самоуправа, Буџетски корисници, единки корисници, Јавните здравствени установи, Јавните установи, Јавни претпријатија / Јавно комунални претпријатија, Акционерски друштва и други заинтересирани страни. Обезбедениот квалитетен експерт-практичар, м-р Александар Аргировски, со своето долгогодишно искуство во областа на јавните набавки, подготвените материјали, како и утврдените области кои се предмет на елаборирање / дискусија на работилницата и долгогодишната соработка со вас, претставуваат добра основа и мотивираност за ваше присуство.

Надоместокот за учество на работилницата и добивање на материјалите по електронски пат, по учесник изнесува само 3.000 денари со вклучен ДДВ, кој можете да го уплатите на име на:

Здружение на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија:
Сметка 300270000017628 - Комерцијална Банка АД Скопје
Сметка 200000026137030 - Стопанска Банка АД Скопје
Даночен број МК 4004997107233

Поради големиот интерес за работилницата и ограничениот број на учесници, Ве молиме да го пријавите Вашето присуство во канцеларијата на Здружението со доставување на пополнети Пријави за учество на работилницата на е-mail zfrlsjpv@t.mk. Формуларот за учество на работилницата и агендата се поставени на нашата веб страна <https://zfr.org.mk/> За сите дополнителни информации обратете се во канцеларијата на Здружението на тел. 043/230-623, моб: 070/265-401, 071/335-930, 076/265-136 или преку е-mail zfrlsjpv@t.mk.

Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите од работилницата.

Со почит,

Извршен директор,
м-р Зоран Јанкуловски

Прилог: Агенда